

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 197

26 септември 2019, четврток

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3150. Правилник за изменување на Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на воздухопловно-техничкиот персонал за одржување на воздухоплови.....	2	3152. Одлука за доделување на државната награда „11 Октомври“ во 2019 година, за највисоко признание за животно дело во областа на науката, уметноста, стопанството и во другите дејности од јавен интерес на Република Северна Македонија.....	12
3151. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија.....	10	Огласен дел.....	1-52

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО**3150.**

Врз основа на член 136 став (7) и (8), член 138 став (6), член 139 став (2) и член 144 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), а во врска со член 3 од Мултилатералната спогодба меѓу Европската заедница и нејзините земји членки, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Бугарија, Република Хрватска, Република Македонија, Република Исланд, Република Црна Гора, Кралството Норвешка, Романија, Република Србија и Мисијата на Обединетите нации за привремена администрација на Косово за основање на Европска заедничка воздухопловна област ратификувана со Законот за ратификација на Мултилатералната спогодба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/07 и 98/09) директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ, ПРОВЕРКИ, ДОЗВОЛИ И ОВЛАСТУВАЊА НА ВОЗДУХОПЛОВНО-ТЕХНИЧКИОТ ПЕРСОНАЛ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВИ****Член 1**

Во Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на воздухопловно-техничкиот персонал за одржување на воздухоплови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/18), во членот 13 став (2) и членот 14 став (4) алинеја 2 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 2

- (1) Додатокот VI од Прилог 3 се заменува со нов Додаток VI кој е составен дел на овој правилник.
- (2) Додатоците 4 и 5 од Прилог 4 се заменуваат со нови Додатоци 4 и 5 кои се составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 10-583/13
23 септември 2019 година
Скопје

Директор на Агенцијата
за цивилно воздухопловство,
д-р **Томислав Тунтев**, с.р.

„Додаток VI

Дозвола за одржување на воздухоплови наведена во Анекс III (Дел-66)

I. ЕВРОПСКА УНИЈА (*) [ЗЕМЈА] [НАЗИВ И ЛОГО НА НАДЛЕЖНИОТ ОРГАН] II. Дел-66 ДОЗВОЛА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВИ III. Дозвола бр. [ОЗНАКА НА ЗЕМЈАТА ЧЛЕНКА]. 66. [XXXX] ОБРАЗЕЦ 26 НА EASA Издание 4	IVa. Целосно име на имателот: IVб. Датум и место на раѓање: V. Адреса на имателот: VI. Државјанство на имателот: VII. Потпис на имателот: III. Бр. на дозвола:
---	--

VIII. УСЛОВИ: Оваа дозвола ја потпишува имателот и е пропратена со документ за идентификација, кој содржи фотографија на имателот на дозволата. Овластувањето за која било категорија не само на страницата/страниците со наслов КАТЕГОРИЈА согласно Дел-66, не му дозволува на имателот да издаде уверение за пуштање на воздухоплов во употреба. Оваа дозвола, кога во неа е впишано овластување за воздухоплов, ја исполнува целта наведена во Анекс 1 на ИКАО. Правата на имателот на оваа дозвола се пропишани во Регулатива (ЕУ) Бр.1321/2014, а особено во нејзиниот Прилог III (Дел-66). Оваа дозвола важи до датумот наведен во страницата со ограничување, освен ако претходно не се одземе трајно или привремено. Правата од оваа дозвола не смеат да се користат, освен ако во периодот од претходните 2 години имателот немал 6 месеци искуство во одржувањето согласно правата кои ги дава дозволата, или ако не ја исполнува одредбата за издавање на соодветните права. III Бр. на дозвола:	IX. Дел-66 КАТЕГОРИИ						
	ВАЖНОСТ:		A	B1	B2	B3	C
	Авиони со турбински мотори				н/п	н/п	н/п
	Авиони со клипни мотори				н/п	н/п	н/п
	Хеликоптери со турбински мотори				н/п	н/п	н/п
	Хеликоптери со клипни мотори				н/п	н/п	н/п
	Воздухопловна електроника		н/п	н/п		н/п	н/п
	Сложен воздухоплов со моторен погон		н/п	н/п	н/п	н/п	
	Воздухоплов различен од сложен воздухоплов на моторен погон		н/п	н/п	н/п	н/п	
	Авиони со клипни мотори од 2 000 kg мтом и помалку кои не се херметички затворени		н/п	н/п	н/п		н/п
X. Потпис на службеното лице кое ја издава дозволата и датум:							
XI. Печат на надлежниот орган кој ја издава дозволата:							
III. Бр. на дозвола:							

XII. ОВЛАСТУВАЊА ЗА ТИП НА ВОЗДУХОПЛОВИ ОД ДЕЛ-66			XIII. ОГРАНИЧУВАЊА СОГЛАСНО ДЕЛ-66	
Овластување за воздухоплов	Категорија	Печат и датум	Важи до:	
III. Бр. на дозвола:			III. Бр. на дозвола:	

Анекс кон ОБРАЗЕЦ 26 НА EASA		НАМЕРНО ОСТАВЕНО ПРАЗНО
XIV. НАЦИОНАЛНИ ОВЛАСТУВАЊА надвор од обемот на Дел-66 во согласност со [националните прописи] (Важи само во [земја-членка])		
Службен печат и датум		
III. Бр. на дозвола:		

Додаток 4

Дозвола за одржување на Анекс II воздухоплови — Образец 2

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Republic of North Macedonia АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО Civil Aviation Agency  ДОЗВОЛА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА АНЕКС II ВОЗДУХОПЛОВ ANNEX II AIRCRAFT MAINTENANCE LICENCE Дозвола бр. МК.АП.ХХХХ Licence No. МК.АП.ХХХХ Образец 2, Издание 1 Form 2, Issue 4
--

IVa Име на имателот Name of holder:
IVб Датум и место на раѓање Date and place of birth:
V Адреса на имателот Address of holder:
VI Државјанство на имателот Nationality of holder:
VII Потпис на имателот Signature of holder:
III Бр. на дозвола МК.АП.ХХХХ Licence No. МК.АП.ХХХХ

VIII УСЛОВИ/CONDITIONS:

- Оваа дозвола се потпишува од страна на имателот и во прилог треба да содржи документ за идентификација, кој содржи фотографија на имателот на дозволата.
This licence shall be signed by the holder and be accompanied by an identity document containing a photograph of the licence holder.
- Кога оваа дозвола содржи овластување за тип на воздухоплов, таа ја исполнува целта на Анекс 1 на ICAO.
This licence when endorsed with an aircraft rating meets the intent of ICAO Annex 1.
- Оваа дозвола важи сè до датумот наведен на страната за ограничување, освен ако претходно не се суспендира или повлече.
This licence remains valid until the date specified on the limitation page unless previously suspended or revoked.
- Правата од оваа дозвола не можат да се користат, освен ако во текот на претходните две години имателот имал шестмесечно искуство во одржување во согласност со правата дадени со дозволата, или пак ја исполнил одредбата за стекнување на соодветните права.
The privileges of this licence may not be exercised unless in the preceding 2-year period the holder has had 6 months of maintenance experience in accordance with the privileges granted by the licence, or met the provision for the issue of the appropriate privileges.
- Правата на имателот на оваа дозвола се пропишани во

IX Анекс II КАТЕГОРИИ/ Annex II CATEGORIES

ВАЖНОСТ/VALIDITY:	АП-А	АП-В1	АП-В2	АП-В3	АП-С
Авиони со турбински мотори / Aeroplanes with turbine engines			n/a	n/a	n/a
Авиони со клипни мотори / Aeroplanes with piston engines			n/a	n/a	n/a
Хеликоптери со турбински мотори / Helicopters with turbine engines			n/a	n/a	n/a
Хеликоптери со клипни мотори / Helicopters with piston engines			n/a	n/a	n/a
Воздухопловна електроника / Avionics	n/a	n/a		n/a	n/a
Голем воздухоплов / Large aircraft	n/a	n/a	n/a	n/a	
Воздухоплов различен од голем воздухоплов / Aircraft other than large aircraft	n/a	n/a	n/a	n/a	
Авиони со клипни мотори со MTOM под 2 000 kg и помалку кои не се херметички затворени / Piston – engine non-pressurised aeroplanes of MTOM of 2000 kg and below	n/a	n/a	n/a		n/a

Прилог 4 на Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на воздухопловно-техничкиот персонал за одржување на воздухоплови.

The rights of the holder of this licence are prescribed in Annex 4 of the Regulation on training, examination, licensing and ratings of aviation technical personnel

III Број на дозвола МК.АП.ХХХХ
Licence No: МК.АП.ХХХХ

X Потпис на службено лице и датум
Signature of an authorized person & date

XI Печат или сув жиг
Seal or stamp

III Број на дозвола МК.АП.ХХХХ
Licence No: МК.АП.ХХХХ

XII ОВЛАСТУВАЊА ЗА ТИП НА АНЕКС II ВОЗДУХОПЛОВИ / ANNEX II AIRCRAFT TYPE RATINGS		
Тип на Анекс II воздухоплов или група / Annex II aircraft type or group	Категорија/Category	Печат и датум / Stamp and date
III Број на дозвола МК.АП.ХХХХ Licence No: МК.АП.ХХХХ		

XIII ОГРАНИЧУВАЊА/LIMITATIONS
ИНСТРУКТОР - ВАЖИ ДО/ INSTRUCTOR – VALID UNTIL:
ИНСТРУКТОР - ВАЖИ ДО/ INSTRUCTOR – VALID UNTIL:
ИНСТРУКТОР - ВАЖИ ДО/ INSTRUCTOR – VALID UNTIL:
ИНСТРУКТОР - ВАЖИ ДО/ INSTRUCTOR – VALID UNTIL:
III Број на дозвола МК.АП.ХХХХ Licence No: МК.АП.ХХХХ

Додаток 5



Република Северна Македонија
Republic of North Macedonia
Агенција за цивилно воздухопловство
Civil Aviation Agency

УВЕРЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ОБУКА И ИСПИТИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ
MAINTENANCE TRAINING AND EXAMINATION ORGANISATION APPROVAL CERTIFICATE

Референца / Reference : МК.ANNEXII. (XXXX)

Согласно Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на воздухопловно-техничкиот персонал за одржување на воздухоплови кој сега е во сила и условите наведени подолу, Агенцијата за цивилно воздухопловство со ова потврдува дека

Persuant to Regulation on training, examination, licensing and ratings of aviation technical personnel for aircraft maintenance licence for the time being in force and subject to the condition specified below, the Civil Aviation Agency hereby certifies

(Име и адреса на организацијата) / (Company name and address)

е организација за обука за одржување на Анекс II Воздухоплови и е одобрена да ја обезбедува обуката и да ги спроведува испитите и да издава соодветни уверенија за признание на студентите.

as a maintenance training organization for Annex II aircraft, approved to provide training and conduct examinations and issue related certificates of recognition to students using the above references.

УСЛОВИ / Conditions :

Доколку се исполнети условите согласно Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на воздухопловно-техничкиот персонал за одржување на воздухоплови, ова одобрение останува важечко, освен ако одобрението не било претходно откажано, заменето, суспендирано или повлечено.

Subject to compliance with the Regulation on training, examination, licensing and ratings of aviation technical personnel for aircraft maintenance licence conditions, this approval shall remain valid for an unlimited duration unless the approval has previously been surrendered, superseded, suspended or revoked.

Датум на првично издавање:.....
Date of original issue

Датум на оваа ревизија:.....
Date if this revision

Ревизија Бр.:
Revision No

За Агенција за цивилно воздухопловство:
For the Civil Aviation Agency

Потпис:
Signed

ПЛАН НА ОБУКА/РАСПОРЕД НА ОДОБРЕНИ ИСПИТИ
TRAINING PLAN/EXAMINATION APPROVAL SCHEDULE

Организација:

Organization:

Референца на одобрението:

Approval reference:

КЛАСА CLASS	ОГРАНИЧУВАЊА LIMITATIONS
ТИП/ ЗАДАЧИ Type/ Task	НАВЕДЕТЕ ГО ТИПОТ НА ВОЗДУХОПЛОВОТ QUOTE AIRCRAFT TYPE

Датум на издавање:

Date of issue:

За Агенцијата за цивилно воздухопловство:

For the Civil Aviation Agency

Потпис:.....

Signed

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ**

Прилог 1

3151.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 и член 44, став (1) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), како и член 13 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19 и 54/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија постапувајќи по барањето за издавање на лиценца вршење енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија, УП1 бр. 12-15/19 од 21 март 2019 година на Националниот оператор на пазар на електрична енергија - МЕМО ДООЕЛ Скопје, на седницата одржана на 25 септември 2019 година донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ОРГАНИЗИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ПАЗАРОТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. На Националниот оператор на пазар на електрична енергија - МЕМО ДООЕЛ Скопје, се издава лиценца за вршење на енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија.

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија е утврдена во Прилог 1, којшто е составен дел на оваа Одлука.

3. Националниот оператор на пазар на електрична енергија - МЕМО ДООЕЛ Скопје е должен да отпочне со вршење на енергетската дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија од 1 октомври 2019 година.

4. Се задолжува Националниот оператор на пазар на електрична енергија - МЕМО ДООЕЛ Скопје до датумот утврден во точка 3 од оваа Одлука до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија да достави Извештај за заснован работен однос со вработените стручни лица од Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост, Скопје.

5. Во случај на неисполнување на обврските од точка 4 од оваа Одлука во утврдениот рок, Националниот оператор на пазар на електрична енергија - МЕМО ДООЕЛ Скопје нема да може да отпочне со вршење на енергетската дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија согласно оваа Одлука.

6. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, ќе се применува од 1 октомври 2019 година, а ќе се објави во Службен весник на Република Северна Македонија и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-15/19
25 септември 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Л И Ц Е Н Ц А**ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ОРГАНИЗИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ПАЗАРОТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА****1. Назив и седиште на носителот на лиценцата**

Национален оператор на пазар на електрична енергија - МЕМО ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Максим Горки“ бр.4 Скопје - Центар, Република Северна Македонија

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата

Организирање и управување со пазарот на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата: 25 септември 2019 година

4. Датум на отпочнување со вршење на енергетската дејност: 1 октомври 2019 година

5. Датум на важење на лиценцата: 1 октомври 2029 година

6. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-ОПЕЕ-389-2019

7. Единствен матичен број: 7309724

8. Единствен даночен број: 4080018576790

9. Вид и обем на енергетската дејност што се врши

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија, правата и обврските на носителот на лиценцата, како и неговата функција на пазарот на електрична енергија.

Оператор на пазарот на електрична енергија е друштво основано од операторот на електропреносниот систем, кое ги врши работите што се однесуваат на организацијата, ефикасното функционирање и развојот на пазарите со билатерални договори и балансна енергија.

10. Подрачје на кое се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата може да ја врши енергетската дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на целата територија на Република Северна Македонија.

11. Обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- врши администрирање на пазарот на електрична енергија со билатерални договори;

- врши пресметка на дебалансите на балансно одговорните страни и предлог пресметка за трошокот за дебалансиите согласно со мерењето на електрична енергија, активираниите количини на услугите за балансирање за секој давател на услуга за балансирање, цената на порамнување и конечниот дневен распоред добиени од операторот на електропреносниот систем и операторот на електродистрибутивниот систем;

- врши навремено доставување до операторот на електропреносниот систем на пазарен план и останати информации потребни за изработка на конечните дневни распореди за купување и продажба на електрична енергија во Република Северна Македонија;

- води евиденција на сите договори за учество на пазарот склучени со учесниците на пазарот на електрична енергија;

- води евиденција на сите договори за формирање на балансни групи склучени помеѓу учесниците на пазарот на електрична енергија и операторот на пазарот на електрична енергија;

- врши изработка на дневен пазарен план;

- води регистар на учесниците на пазарот;

- објавува информации кои се неопходни за непречено организирање и управување на пазарот на електрична енергија;

- врши навремено доставување до операторот на електропреносниот систем на сите информации за регистрираните учесници на пазарот на електрична енергија;

- врши обезбедување на потребните услуги за снабдувачот со електрична енергија во краен случај, заради соодветно задоволување на потребите на неговите потрошувачи;

- врши склучување на договори за откуп и продажба, како и преземање на балансна одговорност за произведената електрична енергија од повластените производители коишто користат повластена тарифа, во согласност со закон;

- води евиденција на физичките трансакции со електрична енергија согласно Правилата за пазар на електрична енергија;

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;

- ги почитува на Правилата за пазар на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика;

- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија.

- ги ажурира и објавува информациите поврзани со функционирањето на пазарот, и на својата веб страна да ги објавува сите извештаи, документи и информации од јавен карактер согласно закон, а се од интерес на учесниците на пазарот на електрична енергија.

- постапува согласно договорите за условите и начинот за учество на пазарот, договорите за балансна одговорност за кои е одговорен, односно за повластените производители на електрична енергија со повластена тарифа, договорите за откуп на електрична енергија од повластените производители на електрична енергија со повластена тарифа,

- да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци од склучените договори на учесниците на пазарот на електрична енергија,

- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,

- доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност.

12. Активности на носителот на лиценцата кои не смее да ги прави

Операторот на пазар на електрична енергија не смее да тргува со електрична енергија, освен во случај на тргување со електрична енергија која е произведена од повластените производители кои користат повластена тарифа.

13. Надоместок за користење на пазарот на електрична енергија

Операторот на пазарот на електрична енергија го пресметува и фактурира надоместокот за користење на пазарот на електрична енергија врз основа на најавените трансакции, со примена на тарифа утврдена во одлука што ја донесува Регулаторната комисија за енергетика.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 31 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. трансакциите со електричната енергија, број на номинации за физичките распореди, како и информации за балансна регулација;

2. годишна завршна сметка со сите прилози;

3. кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените;

4. исполнување на обврските по регулираните договори,

5. податоци за регистрација, повлекување и суспензија на секој учесник на пазарот на електрична енергија поодделно,

6. реализација на обврската за информирање на учесниците на пазарот на електрична енергија.

15. Обврска за овозможување на непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен да овозможи непосреден увид од страна на Регулаторната комисија во вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата, увид во целокупната документација на носителот на лиценцата, објектите, деловните простории, како и на средствата и опремата потребни за вршење на дејноста, во согласност со Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

16. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци.

17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „11 ОКТОМВРИ“**3152.**

Врз основа на членовите 1, 4, 12, 16, 17 и 18 од Законот за државните награди („Службен весник на Република Македонија“ број 52/2006, 54/2007, 74/12 и 99/18 и Службен весник на Република Северна Македонија“ број 98/19), Одборот за доделување на државната награда „11 Октомври“, на седницата одржана на 10 септември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „11 ОКТОМВРИ“ ВО 2019 ГОДИНА, ЗА НАЈВИСОКО ПРИЗНАНИЕ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО ВО ОБЛАСТА НА НАУКАТА, УМЕТНОСТА, СТОПАНСТВОТО И ВО ДРУГИТЕ ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

I. За животно дело во областа на науката, државната награда му се доделува на:

- акад. Љупчо Коцарев, научен работник.

II. За животно дело во областа на културата и уметноста, државната награда им се доделува на:

- Петар Мирчевски, актер и

- Димитри Дурацоски, писател и ликовен уметник.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08-5142/2
25 септември 2019 година
Скопје

Одбор за доделување на Државната
награда „11 Октомври“
Претседател,
проф. д-р Драги Ѓоргиев, с.р.

**СЛУЖБЕН ВЕСНИК**

на Република Северна Македонија

www.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019197